

Република Северна Македонија
НУ Универзитетска библиотека
Св. Климент Охридски
ул. Пеце Матичевски 39
7000 Битола
Бр. _____ 2021 г.



Republic of North Macedonia
NI University Library
St. Kliment Ohridski
Pece Matichovski 39
7000 Bitola

тел./tel.: +389-47/220-208 факс/fax: +389-47/220-208 e-mail: nuub@nuub.mk веб страна: www.nuub.mk

ЈАВЕН ПОВИК

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“- Битола, врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) и Одлуката за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на Владата на Република Северна Македонија бр.40-3845/1 од 18.05.2021 година, објавува јавен повик за избор на правни лица кои вршат дејност или поседуваат дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, за движни ствари, кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и истите не се користат од страна на библиотеката.

Избраните правни лица на јавниот повик имаат обврска да извршат преземање на движните ствари предмет на јавниот повик и истите да ги транспортираат како отпад на соодветен начин, согласно со законските прописи.

Движните ствари се наоѓаат во просторија во зградата на НУУБ „Св. Климент Охридски“- Битола, на ул. Пеце Матичевски бр. 39, Битола.

Право на учество на јавниот повик имаат сите домашни правни лица, кои поседуваат важечка Дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад, издадена од надлежен орган.

Лице за контакт во врска со јавниот повик: Милена Трајчевска, телефон за контакт: 047/220-208, 047/220-515 електронска адреса: nuub@nuub.mk.

Подетални информации за движните ствари (листа на движни ствари), како и потребна документација во врска со јавниот повик може да се подигне лично од просториите на НУУБ „Св. Климент Охридски“- Битола, на ул. Пеце Матичевски бр. 39, Битола или електронски, преку веб страната на НУУБ „Св. Климент Охридски“- Битола - www.nuub.mk

Краен рок за доставување на пријавите за учество е 17.06.2021 година до 14:00 часот.

НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола
Директор

м-р Бојан Стефановски